

Маркетинг Понуда

КУМАН



ВСКИ
МУАБЕТИ



За KUMANOVSKIMUABETI.MK

Кумановски Муабети е водечки сајт на локално ниво во Куманово со

- преку **60.000** прегледи на страници дневно
- преку **1.400.000** прегледани страници месечно
- преку **180.000** уникантни посетители месечно



Зошто KUMANOVSKIMUABETI.MK

- ❖ Над 150.000 уникатни посети месечно
- ❖ Висок рејтинг кај своите посетители
- ❖ Квалитетен извор на информации Квалитетна услуга и прифатлива цена
- ❖ **Предности:** Kumanovskimuabeti.mk ви нуди широк спектар на банери на најразлични позиции, и што е најважно подршка на флеш банери, како и gif и jpg формат хостирани на наш сервер или на ваш со можност да вршите редовна промена на вашиот банер. Банер со прелистувач на левата и десната страна Можност за вметнување на вашето лого, реклама на секоја фотографија позиција димензии вид на прикажување



На Фејсбук имаме 3 страници на кои вкупно имаме:


- над 155.000 фанови
- неделно над 260.000 прегледани постови

Најголем број на посети сајтот го има од 3те страни на Фејсбук кои можете да ги посетите преку следниве линкови :


- www.facebook.com/OrginalKumanovskiMuabeti
- www.facebook.com/KumanovskiMuabeti
- www.facebook.com/kumanovskimubeti1




Google analytics годишна статистика



Google analytics со месечна статистика



Google analytics (mobile, desktop,tablet)




Device Category	Acquisition			Behavior			Conversions		
	Sessions	% New Sessions	New Users	Bounce Rate	Pages / Session	Avg. Session Duration	Goal Conversion Rate	Goal Completions	Goal Value
	349,663 (100.00%) (349,663)	25.57% Avg for View: 25.52% (0.17%)	89,399 % of Total: 100.17% (89,246)	0.14% Avg for View: 0.14% (0.00%)	5.05 Avg for View: 5.05 (0.00%)	00:02:36 Avg for View: 00:02:36 (0.00%)	0.00% Avg for View: 0.00% (0.00%)	0 % of Total: 0.00% (0)	\$0.00 % of Total: 0.00% (0.00%)
1. mobile	252,121 (72.10%)	24.91%	62,806 (70.25%)	0.18%	4.13	00:01:49	0.00%	0 (0.00%)	\$0.00 (0.00%)
2. desktop	87,559 (25.04%)	26.74%	23,410 (26.19%)	0.05%	7.72	00:04:53	0.00%	0 (0.00%)	\$0.00 (0.00%)
3. tablet	9,983 (2.86%)	31.88%	3,183 (3.56%)	0.14%	4.93	00:02:14	0.00%	0 (0.00%)	\$0.00 (0.00%)

Device Category	Acquisition
	Sessions
	349,663 % of Total: 100.00% (349,663)
1. mobile	252,121 (72.10%)
2. desktop	87,559 (25.04%)
3. tablet	9,983 (2.86%)



Google analytics (world map)




Country	Acquisition
	Sessions
	349,663 % of Total: 100.00% (349,663)
1. Macedonia (FYROM)	293,627 (83.97%)
2. Germany	11,012 (3.15%)
3. Greece	6,488 (1.86%)




Демографски податоци

Пол



Старосна стурктура



A1
400 x 90

КУМАНОВСКИ
МУАБЕТИ

A2
400 x 90

ВЕСТИ

ЗАНИМЛИВОСТИ

СЕИР

УБАВИНА И ЗДРАВЈЕ

КУМАНОВО

СПОРТ

ОГЛАСИ

КОНТАКТ

+ FOLLOW

СЕИР



ЗАНИМЛИВОСТИ

МНОГУ ПЦУЕТЕ? Ќе се изненадите што тоа зборува за вас!

ЗАНИМЛИВОСТИ

СИТНИЦА: Багажот на саудискиот крал тежок како 200 афрички слонове

ЗАНИМЛИВОСТИ

Свештеникот кој 20 години го проучувал Алое Вера тврди дека ракот е излечлив, а ова е рецептот!

Банер

Цена

A1

20,000 денари

A2

20,000 денари

КУМАНОВСКИ
МУАБЕТИ



Мерак

Ексклузивно нивата
"Лан" и "Мерак"
само во Ликер Шоу

КУМАНОВСКИ
МУАБЕТИ

ВО ПРОДАВНИЦИТЕ НА

ВЕСТИ ЗАИНТЕРЕСИ СЕИГ УБАВИНА И ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО ТВ+ КОНТАКТ

КУМАНОВО

Кумановац у Белград е хит на социјални мреже (фото)

ВЕСТИ

Избаван притвор за осомниченост за убиството во Добричани

ВЕСТИ

Краточкалец со кривична пријава за напад на општинац на натуранарот Куманово - МЗТ

ВЕСТИ

Тријумф тинејџери заработија кривична пријава за нападот

ВАШИОТ МАРКЕТИНГ ПАРТНЕР

www.signum.mk

ПОСЛЕДНИ НАСЛОВИ ВЕСТИ Кумановац ќе одговара за убиство во обид ЈОИМ 2014, 2014

Б1
380 x 100

Б2
380 x 100

ВЕСТИ

КУМАНОВАЦ У БЕЛГРАД Е ХИТ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖЕ (ФОТО)

ВЕСТИ

ИЗБАВАН ПРИТВОР ЗА ОСОМНИЧЕНОСТ ЗА УБИСТВОТО ВО ДОБРИЧАНИ

ВЕСТИ

КРАТОЧКАЛЕЦ СО КРИВИЧНА ПРИЈАВА ЗА НАПАД НА ОПШТИНАЦ НА НАТУРАНАРОТ КУМАНОВО - МЗТ

ДНЕВЕН ВРЕМЕПЛОВ

11:00 PM

11:00 PM

11:00 PM

Банер	Цена
Б1	15,000 денари
Б2	15,000 денари



КУМАНОВСКИ
МУАБЕТИ

ВЕСТИ



Побаран притвор за осомничениот за убиството во Доброшане



Краточапец со кривична пријава за напад на специјалец на натпреварот Куманово - МЗТ



Тријци тимџијери заработија кривична пријава за насилство



Кумановец ќе одговара за убиство во обид



САЛОН ЗА
МЕБЕЛ




ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЧИСТОТА
И ЗЕЛЕНИЛО

КУМАНОВСКИ
МУАБЕТИ


ВЕСТИ



Побаран притвор за осомничениот за убиството во Доброшане



Краточапец со кривична пријава за напад на специјалец на натпреварот Куманово - МЗТ




Тријци тимџијери заработија кривична пријава за насилство



Кумановец ќе одговара за убиство во обид



САЛОН ЗА
МЕБЕЛ



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЧИСТОТА
И ЗЕЛЕНИЛО

Банер		Цена
Ц2		14,000 денари
Ц3		12,000 денари

Ц2

380 x 250

Ц3

380 x 250

КУМАНОВСКИ
МУАБЕТИ





Александра Михајловска: „За уметност не треба многу, само посветеност и талент“

E2
770 x 100

Атерска ѕвезда во подем. Така може да се опише младата и амбициозна Александра Михајловска, член на актерскиот ансамбл на кумановскиот театар.

Има дипломирано актерска игра на Универзитет за аудиоизуелни уметности „ЕСРА“ во класата на Дејан Пројковски и асистентот Андреј Цветановски. Моментално ги привршува своите постипломски студии, но и активно учествува во сите претстави на кумановскиот театар.



Нејзината прва претстава е „Зад Кулисите“ во режија Билјана Ралинџиса и иролашка штаци

ДНЕШЕН ВРЕМЕТЛОВ

- КУМАНОВО
Кумановац у Београд е хит на социјални мреже (фото)
- ВЕСТИ
Побаран притвор за осомничениот за убиството во Доброване
- ВЕСТИ
Кратовчанин со кривична пријава за напад на специјалец на матрекарот Куманово - МЗТ
- ВЕСТИ
Тројца тинејџери заработија кривично пријава за насилство
- ВЕСТИ
Кумановец ќе одговара за убиство во обид



Банер

E2

Цена

13,000 денари





Побаран притвор за осомничениот за убиството во Доброшане

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство – Куманово поднел предлог за определување мерка притвор за едно лице осомничено за убиство на Б.И. (31) од Куманово.

Лицето вчера експресно беше приведено од страна на полицијата, а во исто време обвинителството наредило психијатриско вештачење на приведениот, како и вештачење на сите материјални докази кои биле проведени при претресот на неговото дом кој се одвиваше вчера.

Инаку вчера наутро во бунар во близина на црквата „Света Мина“ во кумановската населба Доброшане беше откриено телото на убиениот Б.И. кој од сабота се водеше за исчезнат и по кого трагав семејството, пријателите и полицијата. Истиот последен пат бил вилен кај месноста „Бејтови ниви“, а како завршил убиен на другата страна на градот, истратата допрва треба да утврди.

Побаран притвор за осомничениот за убиството во Доброшане

ЈУН 2019
10.10 PM

•

БЕСТИ

Кратокнаец со кривична пријава за напад на специјалец на катреварот Куманово - МЗТ

ЈУН 2019
10.10 PM

•

БЕСТИ

Тријц тинејџери харибати кривична пријава за насилство

ЈУН 2019
10.11 PM

•

БЕСТИ

Кумановец ќе одговара за убиство во обид



GRID.MK ВЕСТИ ЗАБАВА СПОРТ

14 Претста глуми СТОЈКОВ, плејерка Варад
напаѓањето на изборите - 10.10.19

Влада и општината со обвинувања за
насилство на општината... - 10.10.19

ОПШТИНА: Седум и општинската одлука
на РКС - 10.10.19

Власта иста да биде сонча и татка

Банер


Е3

Цена

12,000 денари

Е 3
770 x 100





Банер

Г1

Цена

12,000 денари



Контакт

- За подетални информации во однос на слободни позиции и попусти ве молам контактирајте нè.
- **Маркетинг** - Стефан Младеновски 071/291-316
- **Редакција** - Никола Ивановски 075/359-137

